

До  
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на град Скопје  
Одделение за социјална и детска заштита на подрачје \_\_\_\_\_

БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ

1. ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Име		Презиме	
Ден, месец и година на раѓање	Место на раѓање	Матичен број	
ДРЖАВЈАНСТВО		НАЦИОНАЛНОСТ	
Име на татко		Име на мајка	Брачен статус
			<input type="checkbox"/> женет/мажена <input type="checkbox"/> Разведен/а <input type="checkbox"/> Вдовец/ца <input type="checkbox"/> вонбрачна заедница <input type="checkbox"/> Непознато
Образование		Работен статус	
<input type="checkbox"/> Завршено <input type="checkbox"/> Во тек		<input type="checkbox"/> Вработен <input type="checkbox"/> Невработен <input type="checkbox"/> Пензионер	

2. ПОДАТОЦИ ОД ЛИЧНА КАРТА

Број на лична карта	Издадена од	Ден на издавање	Важност до
Улица и број		Населено место	Општина

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕ (само доколку се разликува од податоците во личната карта)

Улица и број	Населено место	Општина

4. ПОДАТОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ДОМАЌИНСТВО:

Р.бр	Име и презиме и име на родител	ембг	живеалиште/ престојувалиште	Сродство со подносителот	образование	Брачен статус	Работен статус
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Датум и место на поднесување  
на барањето

Потпис на подносителот

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Потпис на службено лице кое го примило барањето \_\_\_\_\_

5. СОГЛАСНОСТ ОД НОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Носителот на барањето е согласен за користење на неговите/нивните лични податоци во постапката за остварување на правото пред надлежните органи.

Потпис на носителот  
за согласност

\_\_\_\_\_

---

6. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО КОИ ГИ ДОСТАВУВА НОСИТЕЛОТ:

- 1. Важечка лична карта на граѓанинот на Р.Македонија, лична карта за постојан престој на странец, лична карта за признат бегалец или лична карта за лице под супсидијарна заштита која се доставува само на увид за докажување на идентитетот и државјанството ( за сите полнолетни членови во домаќинството)
- 2. Потврда за редовен студент
- 3. Пресуда за развод на брак
- 4. Пресуда за определена законска издршка

ПРИЛОГ бр.6

**И З Ј А В А**

Од \_\_\_\_\_ со ЕМБГ /\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_  
со стан на ул. “\_\_\_\_\_”, бр. \_\_\_\_ со лична карта бр. \_\_\_\_\_  
издадена на \_\_\_\_\_ година од ГУВР \_\_\_\_\_, под кривична, морална и  
материјална одговорност, пред Центарот за социјална работа \_\_\_\_\_ на  
\_\_\_\_\_ год. изјавувам:

Дека сум согласен моите лични податоци да бидат употребени од страна на  
Центарот за социјална работа \_\_\_\_\_ во  
постапката за остварување на правото на \_\_\_\_\_.  
(се наведува соодветното право)

**ИЗЈАВИЛ**  
**Подносител на барањето,**

\_\_\_\_\_

**Службено лице,**

\_\_\_\_\_

**ПРИЛОГ бр.6-А**

**ИЗЈАВА**

Од \_\_\_\_\_ со ЕМБГ /\_\_\_\_\_/ од \_\_\_\_\_  
со стан на ул. “ \_\_\_\_\_”, бр. \_\_\_\_ со лична карта бр. \_\_\_\_\_ издадена на  
\_\_\_\_\_ година од ГУВР \_\_\_\_\_, под кривична, морална и материјална  
одговорност, пред Центарот за социјална работа \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ год.  
изјавувам:

Дека сум согласен моите лични податоци да бидат употребени од страна на Центарот за  
социјална работа \_\_\_\_\_ во постапката за  
остварување на правото на \_\_\_\_\_ како  
( се наведува соодветното право)  
член на семејството на барателот \_\_\_\_\_.  
( се наведува името и презимето на барателот)

**Изјавил,**

**Службено лице,**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

